

О Г Л А С
ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: **11/2019**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Национална установа Македонска опера и балет**

I.1.2) Адреса: **бул. Гоце Делчев бр. 4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса: **mob.com.mk**

I.1.5) Лице за контакт: **Офелија Џорлева**

Адреса на е - пошта: **pravnasluzba@mob.com.mk** Телефон/Факс: **3227 370/3212 104**

I.1.6) Дополнителни информации може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес –

Член 4 став 1 алинеја б) од Законот-Спорт и култура

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

набавка на услуги од авторска агенција за период од една година

II.2) Проценета вредност без ДДВ: **300.000, со ДДВ 354.000 денари**

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: **услуги согласно член 17 став 1 алинеја 2 од ЗЈН**

Категорија на услуги: 27 – други услуги кои не се опфатени во член 2 од Уредбата (освен услугите кои се однесуваат на купување, развој, продукција или копродукција на програмски материјали од страна на радио и телевизиски куќи или за термините на радио и телевизиско емитување на програма).

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Во тендерската документација

II.7) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.8) Рамковна спогодба: **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: **најниска цена - провизија**

III.2) Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со користење на електронски средства? **Не**

III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? **Не**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понуда: **Не**

- IV.1.2. Изјава за лична состојба **ДА**
- IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**
- IV.1.4) Изјава за независна понуда: **Да**
- IV.1.5) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Не**
- IV.1.6) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.7.) Докази за исполнување на критериумите: **во тендерската документација.**

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите

V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: **05.04.2019** година до **10.00** часот.

V.1.2) Период на важност на понудата: **90** дена

V.2) Услови за отварање на понудите

Краен рок за поднесување на понудите:

05.04.2019 во 10.00 часот Место: Македонска опера и балет, бул. Гоце Делчев бр. 4 Скопје

Датум на објавување на Огласот:
26.03.2019 година